

UDC 535.21:633.16

ОДНОСОТ НА ЛАСЕРСКИТЕ ТРЕТМАНИ И ПРИНОСОТ КАЈ ЈАЧМЕНОТ

Михајлов Љ., Василевски Г., Бошев Д.*

КРАТОК ИЗВАДОК

Овие истражувања се вршени со цел да се утврдат ефектите од лазерската стимулација врз приносот кај јачменот. Со лазерска светлина, третирано е семе од пролетен јачмен, сорта *македо*.

Опитите беа поставени на површините на "14th Септември" Д.О.О. - Св. Николе, според методот на случаен блок систем, во пет повторувања.

Кај третираните варијанти, постигнато е просечно зголемување на биолошкиот принос до 8,9%, приносот на зрно до 13,3% и жетвениот индекс до 7%, во споредба со контролата.

RESPECT OF LASER TREATMENTS AND YIELD AT BARLEY

Mihajlov Lj., Vasilevski G., Bosev D.**

SUMMARY

Investigations were carried out by growing spring barley variety "Makedo" in order to verify the effect of laser stimulation on the seed material due yield. Trails were set on the method of accidental block system, in five repetition, on the fields owned by "14th Septemvri" D.O.O. - Sveti Nikole.

At the treated variants where the laser beam was used, it was determined an increase of the approximate biological yield - 8,9%, seed yield - 13,3%, and harvest index - 7%, than at the control.

* М-р Љупчо Михајлов, менаџер, А.Д. "Ердзелија", Св. Николе, Република Македонија, д-р Гоце Василевски, редовен професор, м-р Дане Босhev, асистент, Земјоделски факултет, 1000 Скопје, Република Македонија

** M.Sc. Ljupco Mihajlov, Manager, "Erdzelija" A.D., Sv. Nikole, R. Macedonia, Dr Goce Vasilevski, Full Professor, M.Sc. Dane Boshev, Assistant, Faculty of Agriculture, 1000 Skopje, Republic of Macedonia

Воведувањето на ласерите како биостимулатори во земјоделството, овозможило зголемување на приносот и подобрување на квалитетот кај културните растенија.

Ласерската светлина која се користи во земјоделското производство, се разликува од сите досега познати видови на светлина. Таа се одликува со следниве карактеристики: монохроматска, кохерентна, поларизирана, бранова должина од 630 до 650 nm.

Можностите за примена на ласерите во поледелството се големи, а начинот на примената е разновиден. Третирањето може да се врши преку озрачување на семенскиот материјал, расадот, садниците, посевите, водата за наводнување и слично.

Во досегашните истражувања, со примена на ласерите во поледелството, добиени се повеќе позитивни резултати во однос на зголемување на биомасата, приносот, како и квалитетот на добиените производи.

Уште според првите истражувања на Сирили (цит. Инюшин, 1981), зголемување на приносот е добиен кај салатата за 23,7, кај доматите за 24, а кај краставиците за 15,2% во споредба со контролата. Исто така, добиено е зголемување на приносот кај тутунот за 15,8% (Димитриески, 1995), а Василевски, Ивановски и Цветковски (1990), имаат добиено повисок принос кај пченицата до 21%, во однос со контролата.

Тргнувајќи од таквите позитивни резултати, си поставивме за цел да се испита влијанието на ласерската светлина врз приносот кај јачменот.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД НА РАБОТА

Опитите беа поставени во 1992 и 1993 година на површините на "14th Септември" Д.О.О. од Свети Николе. За испитувањата е користено семе од пролетниот јачмен - сорта македо. Поставувањето на опитите беше изведено според методот на случаен блок систем, во пет повторувања, со шест варијанти (\emptyset -контрола, L₁-единократен, L₂-двократен, L₃-трократен, L₄-четирикратен и L₅-петократен третман). Големината на парцелките изнесуваше 5m². Третирањето на семето, беше извршено со ласерска опрема тип КЛ-13.

Сеидбата на третираните варијанти беше изведена со 10% помала норма на семе во споредба со контролата, а во текот на вегетацијата, ласерските варијанти беа прихранети со 15% помалку азотно губре.

Во текот на истражувањата беше применета стандардна агротехника за оваа култура, соодветно на условите во Овчеполскиот реон.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Во овие истражувања беа анализирани биолошкиот принос, приносот на зрно и жетвениот индекс.

Влијанието на претседбената стимулација на семето, со лазерска енергија, се покажа како поволно за зголемување на приносот кај јачменот.

Таб. 1. - Биолошки принос (kg/ha)

Table 1. - Biological yield (kg/ha)

	\emptyset	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅
1992	13380	13600	13820	13740	13560	13800
INDEX	100.0	101.6	103.2	102.7	101.3	103.1
1993	7960	9280	8440	8970	9670	8330
INDEX	100.0	116.5	106	112.7	121.5	104.6
Прос./Aver	10670	11440	11130	11355	11615	11065
INDEX	100.0	107.2	104.3	106.4	108.9	103.7

Во првата година од истражувањата (Таб. 1), биолошкиот принос кај сите лазерски варијанти, се покажа како поголем во споредба со контролата. Најнизок принос имаше контролната варијанта (13380 kg/ha), а највисок варијантата L₂ (13820 kg/ha). Во 1993 година, најголемо отстапување покажа варијантата L₄ (9670 kg/ha), која имаше поголем биолошки принос од контролата за 21,5%.

Просечно за двете години од истражувањата, најнизок принос покажа нетрсираната варијанта (10670 kg/ha), додека највисок принос од 11065 kg/ha е забележан кај варијантата L₄, односно за 8,9% повисок од контролата.

Приносот на зрно на единица површина е најважниот елемент при одгледувањето на културите.

Анализирајќи ги добиените резултати изнесени во Табела 2, може да се констатира дека во 1992 година, најголем принос на зрно, од третираните варијанти имаше L₅ (5640 kg/ha), кој е за 16,7% повисок од контролата (4833 kg/ha). Во оваа година најнизок принос на зрно од лазерските варијанти, покажа L₃ варијантата (4974 kg/ha), кој е за 2,9% повеќе од контролата.

Во втората година од испитувањата, најголем принос покажаа варијантите L_1 (3440 kg/ha) и L_3 (3413 kg/ha), кој е поголем за 24,3% (L_1), односно 23,4% (L_3), споредени со контролата (2766 kg/ha).

Просечно за двете години, како најдобра варијанта се покажа L_1 (4305 kg/ha), а најнизок принос е добиен кај контролата (3799 kg/ha).

Таб. 2. - Принос на зрно (kg/ha)

Table 2. - Seed yield (kg/ha)

	\emptyset	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5
1992	4833	5170	5310	4974	5172	5640
INDEX	100.0	106.9	109.8	102.9	107	116.7
1993	2766	3440	3000	3413	3290	2920
INDEX	100.0	124.3	108.4	123.4	118.9	105.5
Прос./Aver	3799	4305	4155	4193	4231	4280
INDEX	100.0	113.3	109.4	110.4	111.4	112.6

Резултатите изнесени во Табела 3, го претставуваат процентуалниот однос меѓу сламата и зриото, односно процентуалната застапеност на зриото, во вкупниот (биолошкиот) принос.

Со анализа на овие резултати, може да се констатира дека постојат разлики во односот сламазрно, како кај третираните варијанти во споредба со контролата, така и меѓу ласерските варијанти. Во првата година од испитување, разликите се движат од 0,2 (L_3) до 13% (L_5). Во втората година, разликите се движат од 0,9 (L_5) до 9,5% (L_3), со појава на одредено намалување во корист на сламата од 2% (L_4).

Таб. 3. - Жетвен индекс (%)

Table 3. - Harvest index (%)

	\emptyset	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5
1992	36.1	38	38.4	36.2	38.1	40.8
INDEX	100.0	105.2	106.4	100.2	105.5	113
1993	34.7	37.1	35.5	38	34	35
INDEX	100.0	106.9	102.3	109.5	98	100.9
Прос./Aver	35.4	37.5	36.9	37.1	36	37.9
INDEX	100.0	106	104.4	104.8	101.8	107

Просечните двегодишни отстапувања, сепак се поголеми кај сите третирани варијанги во однос на нетретираната, а најдобри резултати покажа L_5 , со 8% повеќе зрија од контролната варијанта.

ЗАКЛУЧОК

Според добиените резултати од испитувањата, со председбено третирање на семето кај јачменот, може да се заклуччи следново:

- Во двете години на испитување, најнизок биолошки принос е добиен кај нетретираната варијанта (10670 kg/ha). Сите лазерски варијанти покажаа повисок принос од контролата, со зголемување од 3,7 (L_5) до 8,9% (L_4).
- Приносот на зрно, просечно за двете години, се покажа како најнизок во контролата (3799 kg/ha). Лазерски стимулираните варијанти, резултираа со зголемен принос од 9,4 (L_2) до 13,3% (L_1). Највисок просечен принос е постигнат кај варијантата L_1 (4305 kg/ha).
- Жетвениот индекс, односно процентуалната застапеност на зрното во сооднос со сламата, варира кај сите лазерски варијанти. Најнизок процент на зрно е констатиран кај нетретираната (контролна) варијанта (35,4%), а највисок кај варијантата L_5 (37,9%), кој е подобар од контролата за 7%.

ЛИТЕРАТУРА

1. Baron W.M.M. 1979. Organization in plants. Pitman Press, Bath, G. Britain.
2. Барон М.В., Кастрои Р. 1987. Утицај претсветеног третирања семена Не-Не зрацима на почетни пораст неких гајених билјака. VII Симпозијум Југословенског друштва за физиологију билјака, Тужељске Топлице.
3. Василевски Г., Ивановски М., Цветковић Т. 1990. Влијание на почвено-климатските услови и лазерската обработка на семето врз приносот на пченицата. Годишен зборник на Земјоделскиот факултет, XXXVI, Скопје.
4. Димитриески М. 1995. Ефекти на лазерската светлина врз приносот и квалитетот на тутунот. Докторска дисертација. Скопје.
5. Gibilisco S. 1989. Understanding lasers. Tab Books Inc. Palo Alto, California, USA.
6. Инюшин В.М. и сор. 1981. Луч лазера и урожай. Алма Ата, Кайнар, СССР.
7. Kastori R. 1993. Fiziologija biljaka. Univerzitetski udžbenik, Novi Sad.